

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXIII

Бр.41 Зрновци 28.09.2020 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

## З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,, -село Зрновци ,општина Зрновци за 2019/2020 година.

I

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,, -село Зрновци ,општина Зрновци за 2019/2020 година. бр. 08- 513/1 донесена на седницата одржана на ден 24.09.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09-513/2

28.09.2020

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02), член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Зрновци ("Службен весник на РМ", број

5/05), Советот на општина Зрновци на ден 24.09.2020 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВЌЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА  
ЈАВНАТА ОПШТИНСКА

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА  
"БИСЕРЧИЊА"

ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019/2020 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,, -село Зрновци ,општина Зрновци за 2019/2020 година.

Составен дел на текстот на оваа одлука е извештајот за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,, -село Зрновци ,општина Зрновци за 2019/2020 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општината Зрновци".

Совет на општина Зрновци

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Владо Ристов

Бр. 08-513

24.09.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци на ден 28.09.2020 година донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на програмата за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,- село Зрновци ,општина Зрновци за 2020/2021 година

I

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,- село Зрновци ,општина Зрновци за 2020/2021 година бр. 08- 514/1 донесена на седницата одржана на ден 24.09.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09-514/2

28.09.2020

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02), член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Зрновци ("Службен весник на РМ", број 5/05), Советот на општина Зрновци на ден 24.09.2020 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА  
ЈАВНАТА ОПШТИНСКА**

**УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА  
"БИСЕРЧИЊА"**

**ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2020/2021 ГОДИНА**

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,-село Зрновци ,општина Зрновци за 2020/2021година.

Составен дел на текстот на оваа одлука е Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,-село Зрновци ,општина Зрновци за 2020/2021 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општината Зрновци".

Совет на општина Зрновци

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Владо Ристов

Бр. 08-514

24.09.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци на ден 28.09.2020 година донесе

### **З А К Л У Ч О К**

За објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска установа за деца – детска градинка Бисерчиња – Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска установа за деца – детска градинка Бисерчиња –Зрновци бр. 08-515/1 донесена на седницата одржана на ден 24.09.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09-515/2

28.09.2020

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03 ,49/06, .....,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со давање на согласност на доставената Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска установа за деца – детска градинка Бисерчиња – Зрновци ,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.09.2020 година ја донесе :

### О Д Л У К А

За давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска установа за деца – детска градинка Бисерчиња – Зрновци

#### Член 1

Советот на општина Зрновци дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска установа за деца – детска градинка Бисерчиња – Зрновци .

Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за измена и дополнување на Статутот на јавна општинска установа за деца – детска градинка Бисерчиња –Зрновци .

#### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

Совет на општина Зрновци

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Владо Ристов

Бр. 08-515

24.09.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци на ден 28.09.2020 година донесе

### З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на изменување и дополнување на Статутот на Општина Зрновци

#### I

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на изменување и дополнување на Статутот на Општина Зрновци бр. 08- 516/1 донесена на седницата одржана на ден 24.09.2020 година

#### II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09-516/2

28.09.2020

Врз основа на член 139 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а согласно одрбите на Амандманот XXXIII за измени и допуна на Уставот на Република Северна Македонија ,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.09.2020 година ја донесе :

### О Д Л У К А

За усвојување на изменување и дополнување на Статутот на Општина Зрновци

#### Член 1

Согласно одрбите на Амандманот XXXIII за измени и допуна на Уставот на Република Северна Македонија Советот на општина Зрновци со оваа Одлуката ги усвои измените и дополнувањето на Статутот на Општина Зрновци и тоа :

Измените и дополнувањето се однесуваат на член 2 и член 8 од Статутот на Општина Зрновци

да каде што стои Република Македонија да се вметне референцата „Република Северна Македонија,,.

## Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 516/1

24.09.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци на ден 28.09.2020 година донесе

### З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на моторно возило за собирање на комунален одпад марка : ИВЕКО со идентификационен број ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна Кула Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на моторно возило за собирање на комунален одпад марка : ИВЕКО со идентификационен број ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна Кула Зрновци бр. 08- 518/1 донесена на седницата одржана на ден 24.09.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09-518/2

28.09.2020

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.01.2020 година донесе

### О Д Л У К А

За преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на моторно возило за собирање на комунален одпад марка : ИВЕКО со идентификационен број ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна Кула Зрновци

#### Член 1

На КЈП „ Водна Кула „ Зрновци и се преостапување на ( користењ,стопанисување и одржување ) на моторно возило за собирање на комунален одпад марка : ИВЕКО со идентификационен број ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна Кула Зрновци

#### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-518/1

24.09.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци на ден 28.09.2020 година донесе

### З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за формирање на заедничката комисија за подготовка на предлог –

Договорот за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци

I

Ја ојавувам Одлуката за формирање на заедничката комисија за подготовка на предлог – Договорот за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци бр. 08- 517/1 донесена на седницата одржана на ден 24.09.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09-517/2

28.09.2020

Врз основа на член 8 од законот за меѓуопштинска соработка (Сл. весник на РМ „ 79/09) Советот на општина Зрновци на едницата одржана на ден 24.09.2020 година ја донесе следната :

О Д Л У К А

За формирање на заедничката комисија за подготовка на предлог – Договорот за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци

Член 1

Се формира заедничка комисија за подготовка на Предлог- Договорот за остварување на меѓуопштинската соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци , кој што ќе го регулира вршењето на определени работи од страна на една општина за друга општина , при што општина Карбинци ќе врши работи за општина Зрновци од областа на просторно – урбанистичко планирање ,

градење и заштита на животната средина додека пак општина Зрновци ќе врши работи за општина Карбинци од областа на инспекцискиот над градбите .

Член 2

Заедничката комисија е составена од 4(четри) членови од кои по 2(два ) членови од секоја од општините кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка .

Член 3

За членови на заедничката комисијата за подготовка на предлог – договорот за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци , од општина Зрновци се именуваат:

- Методи Николов

- Благој Данев

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „ Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-517/1

24.09.2020



## СОДРЖИНА

### НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.41

- 1 . Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,, -село Зрновци ,општина Зрновци за 2019/2020 година.
2. Одлуката за усвојување на Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Бисерчиња,, -село Зрновци ,општина Зрновци за 2020/2021 година
3. Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска установа за деца – детска градинка Бисерчиња –Зрновци
4. Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска установа за деца – детска градинка Бисерчиња –Зрновци
5. Одлуката за усвојување на изменување и дополнување на Статутот на Општина Зрновци
6. Одлуката за преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на моторно возило за собирање на комунален одпад марка : ИВЕКО со идентификационен број ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна Кула Зрновци
7. Одлуката за формирање на заедничката комисија за подготовка на предлог – Договорот за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци

**Издавач : Совет на Општина Зрновци**